

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Македонско кредитно биро АД Скопје

31 декември 2025 година

Содржина

	страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот и раководството на Македонско кредитно биро АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Македонско кредитно биро АД Скопје („Друштвото“), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и неговите резултати од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („МСР“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) („Кодексот на ОМСЕС“) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС што е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме соборано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Друго прашање

Финансиските извештаи на Македонско кредитно биро АД Скопје за годината којашто завршува на 31 декември 2024 биле ревидирани од страна на друг ревизор кој изразил немодифицирано мислење за тие финансиски извештаи на 29 април 2025 година.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка подготвени од страна на раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но тие не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето разбирање, стекнато во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот и раководството на Македонско кредитно биро АД Скопје (продолжение)

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвувањето на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно да ја процени способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет, како и, кога е применливо, да ги обелодени прашањата поврзани со континуитетот и да ја примени сметководствената основа на континуитет, освен во случаи кога раководството има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине неговото работење, или кога не постои друга реална алтернатива освен тоа.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата спроведена во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и собираме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од измама е повисок од ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од грешка, бидејќи измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажно прикажување или заобиколување на интерните контроли.
- Стекнуваме разбирање за интерните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите.
- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања подготвени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на собраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме во нашиот ревизорски извештај да обрнеме внимание на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази собрани до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови може да доведат до тоа Друштвото да престане да работи согласно претпоставката за континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучително и обелоденувањата, како и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин со кој се постигнува објективна презентација.

Го известивме раководството, меѓу другото, за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, како и за значајните наоди од ревизијата, вклучително и за евентуалните значајни недостатоци на интерната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот и раководството на Македонско кредитно биро АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено погоре во делот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Нашето мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Ненад Рангеловиќ
Управител



ул. Даме Груев бр. 7, 1000, Скопје

31 март 2026 година




Билјана Митревска
Овластен ревизор




Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	5	2,995	2,063
Нематеријални средства	6	11,043	7,143
Средства со право на користење	7	6,595	-
		20,633	9,206
Тековни средства			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	15,783	14,216
Парични средства и парични еквиваленти	10	1,898	1,541
Орочени депозити	11	30,000	30,000
Вложувања кои се чуваат за тргување	12	50,231	33,494
Залиха на материјали		66	45
Побарувања за данок на добивка		-	-
		97,978	79,296
Вкупно средства		118,611	88,502
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	13	7,996	7,996
Резерви		42,751	28,756
Акумулирана добивка		53,540	45,995
		104,287	82,747
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни обврски за лизинг	7	5,308	-
		5,308	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	14	6,596	3,893
Краткорочни обврски за лизинг	7	1,478	-
Обврски за данок на добивка		942	1,862
		9,016	5,755
Вкупно обврски		14,324	5,755
Вкупно капитал и обврски		118,611	88,502

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на 30.03.2026 година и се потпишани во негово име од


 м-р Тони Трајанов
 Главен извршен директор




 Христина Милојевиќ
 Овластен сметководител

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Приходи од извршени услуги	15	118,396	104,891
Приходи од вложувања и камати	16	2,049	1,558
Останати приходи		1	3
Трошоци за вработени	17	(20,761)	(18,032)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(5,034)	(3,035)
Останати деловни трошоци	18	(35,145)	(34,376)
Добивка од оперативно работење		59,506	51,009
Расходи за камати	7	(453)	-
Приходи (расходи) од курсни разлики		(3)	-
Финансиски приходи/(расходи) нето		456	-
Добивка за годината пред оданочување		59,050	51,009
Данок на добивка	19	(5,510)	(5,014)
Добивка за годината		53,540	45,995
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		53,540	45,995
Заработувачка по акција (денари по акција)			
- Основна и разводнета	20	41,18	35,38

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за промените во капиталот

000 мкд	Акционерски капитал	Законски резерви	Фонд за ризици	Реинвестирана добивка	Добивка/ (загуба) за годината	Вкупно
На 01 јануари 2025 година	7,996	1,605	10,423	16,728	45,995	82,747
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	-	-	(4,554)	(27,446)	(32,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	2,300	-	(2,300)	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	16,249	(16,249)	-
Вкупно трансакции со сопствениците	-	-	2,300	11,695	(45,995)	(32,000)
Добивка за годината	-	-	-	-	53,540	53,540
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	53,540	53,540
На 31 декември 2025 година	7,996	1,605	12,723	28,423	53,540	104,287
На 01 јануари 2024 година	7,996	1,605	8,800	13,904	32,447	64,752
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	-	-	(3,408)	(24,592)	(28,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	1,623	-	(1,623)	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	6,232	(6,232)	-
Вкупно трансакции со сопствениците	-	-	1,623	2,824	(32,447)	(28,000)
Добивка за годината	-	-	-	-	45,995	45,995
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	45,995	45,995
На 31 декември 2024 година	7,996	1,605	10,423	16,728	45,995	82,747

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Оперативни активности			
Добивка за годината пред оданочување		59,050	51,009
Корекција за:			
Депрецијација и амортизација	5,6	5,034	3,035
Приходи од камати	16	(902)	(843)
Трошок за камата по лизинг		453	-
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели	16	(1,147)	(715)
Добивка од оперативни активности пред промени во обртниот капитал		62,488	52,486
<i>Промени во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(1,567)	(2,404)
Залиха на материјали		(21)	(33)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		2,703	688
		63,603	50,737
(Платен) данок на добивка		(6,430)	(3,733)
Наплатени камати		902	843
Нето парични текови од / (искористени за) оперативни активности		58,075	47,847
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема	5	(2,311)	(257)
Набавка на нематеријални средства	6	(5,971)	(1,455)
Вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување		(42,590)	(45,200)
Продажба на финансиски средства кои се чуваат за тргување		27,000	34,600
(Вложувања во депозити)/Доспеани депозити во банки		-	(10,000)
Нето парични текови (искористени за) / од инвестициони активности		(23,872)	(22,312)
Парични текови од финансиски активности			
Отплата на лизинг		(1,392)	-
Платени камати за лизинг		(453)	-
Исплата на дивиденди		(32,000)	(28,000)
Нето парични текови од финансиски активности		(33,845)	(28,000)
Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти			
		358	(2,465)
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината		1,541	4,006
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	9	1,898	1,541

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Македонско кредитно биро АД Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво со седиште во Скопје, Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е ул. “Даме Груев”, бр. 14, Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е основано на 24 декември 2008 година врз основа на посебен Закон за кредитно биро („Сл. весник на РМ“ бр.81/08, 24/11, 199/14, 192/15, 83/18 и 122/21). Неговата основна активност е да врши целосно или делумно собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Законот за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Во Македонско кредитно биро се доставуваат податоци кои се однесуваат на обврски по основ на кредити, гаранции, акредитиви, заеми, платежни картички, финансиски лизинг, осигурување, обврски по основ на даноци, обврски за телекомуникациски услуги, обврски за услуги од областа на енергетиката, комунални давачки, такси, придонеси, како и обврски по основ на користење на други услуги.

Друштвото е 100% сопственост на Клириншката Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје (“КИБС”). Акциите на Друштвото не котираат на берза.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 9 лица (2024: 11 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговските друштва (Службен весник бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120, 2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025), како и Правилникот за сметководство објавен во Службен весник бр. 75/2024 (во понатамошниот текст „Правилник“), со кој беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ том 2023“). Овој Правилник за сметководство ги опфаќа Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди („МСС“) - МСС 1 до МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување („КТМСФИ“) – КТМСФИ 1 до КТМСФИ 23 и применливите Толкувања на

**Сметководствени политики (продолжува)
Основи за подготовки (продолжува)**

Постојаниот комитет за толкувања („ПКТ“) од ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМСФИ и ПКТ) се во примена во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 кој ќе биде во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Исто така, со измената на Правилникот објавена во Службен весник бр. 274/2024, МСФИ 9 во Република Северна Македонија стапува во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година, притоа според насоките објавени од страна на Советот за унапредување и надзор на сметководствената профе

сија на Република Северна Македонија, МСС 39 како што е објавен во Службен весник бр. 159/2009 останува важечки сметководствен стандард за финансиските инструменти до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник бр. 75/2024 и бр. 274/2024. Меѓутоа, бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија, како што е објавено во Правилникот и објаснето погоре. Притоа, бидејќи МСФИ 1 не беше применлив. Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите важечки сметководствени стандарди како што е објаснето подолу.

Притоа, приложената годишна сметка на Друштвото е прикажана во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/2014), чијашто презентација во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции во финансиските извештаи предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени подолу во оваа белешка 2.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.1 Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување

Со примена од 1 јануари 2025 година, Друштвото изврши преод кон примената на ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување, усвоени во Република Македонија согласно Правилникот за водење сметководство (“Службен весник” бр. 75/2024).

Преодот кон ажурираните МСФИ не претставува прва примена на МСФИ, туку преод помеѓу различни верзии на МСФИ. Согласно тоа, Друштвото ги применуваше преодните одредби утврдени во поединечните стандарди, без примена на МСФИ 1 – Прва примена на МСФИ.

Ефектите од примената на новите и изменетите стандарди, доколку ги има, се признаени во почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година, во согласност со релевантните преодни одредби на поединечните стандарди.

Сметководствени политики (продолжува)
Основи за подготовки (продолжува)

2.1.1 МСФИ 16 – Наеми

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 – Наеми

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 16 – Наеми, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 – Наеми воведува нови или изменети барања во однос на сметководственото евидентирање на наемите. Стандардот носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите, со тоа што ја укинува разликата помеѓу оперативен и финансиски наем и бара признавање на средство со право на користење и обврска врз основа на наем на датумот на започнување на наемот, за сите ите наеми, освен за краткорочни наеми и наеми на средства со ниска вредност, кога се применуваат исклучоци од признавање.

За разлика од сметководството кај закупопримачите, барањата за сметководството кај закуподавачите остануваат во голема мера непроменети.

Датумот на првична примена на МСФИ 16 – Наеми за Друштвото е 1 јануари 2025 година.

Влијание од новата дефиниција на наем

Друштвото ја применува дефиницијата за наем и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 – Наеми на сите договори за наеми склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година (без разлика дали Друштвото е закупопримач или закуподавач во договорот). Како подготовка за првичната примена на МСФИ 16 – Наеми, Друштвото спроведе проект за имплементација. Проектот покажа дека новата дефиниција во МСФИ 16 – Наеми нема значително да го промени опфатот на договорите кои ги исполнуваат условите за признавање како договор и за наем за Друштвото.

Сметководствено влијание

(i) Поранешни оперативни наеми

МСФИ 16 – Наеми го менува начинот на кој Друштвото ги евидентира наемите што претходно беа класифицирани како оперативни согласно МСС 17 – Наеми. Со примена на МСФИ 16 – Наеми, за сите наеми, Друштвото:

а) Признава средства со право на користење и обврски врз основа на наем во извештајот за финансиска состојба, првично мерени по сегашна вредност на идните плаќања врз основа на наем, согласно МСФИ 16:В8(b).

б) Признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските врз основа на наем во извештајот за сеопфатната добивка;

в) Ги раздвојува вкупните исплати во готовина на дел за главнина (прикажан во рамки на готовинските текови од финансиски активности) и дел за камата (исто така прикажан во финансиски активности) во извештајот за паричните текови.

Согласно МСФИ 16 – Наеми, средствата со право на користење се предмет на тестирање за обезвреднување согласно МСС 36 – Обезвреднување на средства.

Сметководствени политики (продолжува)
Основи за подготовки (продолжува)

(ii) Поранешни финансиски наеми

За наемите кои беа класифицирани како финансиски согласно МСС 17 – Наеми, сметководствената вредност на средствата добиени преку наем и обврските врз основа на финансиски наем измерени согласно МСС 17 – Наеми непосредно пред датумот на првична примена се рекласифицирани во средства со право на користење и обврски врз основа на наем, без дополнителни прилагодувања, освен во случаи кога Друштвото одлучува да ја примени олеснителната опција за наеми со ниска вредност.

Финансиско влијание од првичната примена на МСФИ 16 – Наеми

Согласно Правилникот за водење сметководство Друштвото го применува МСФИ 16 за првпат во финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап. Примената на стандардот нема ефект врз главнината и резервите на Друштвото бидејќи на датумот на транзиција вредноста на средствата со право на користење е утврдена во висина на обврските за лизинг. Поврзаните сметководствени политики се прикажани во Белешка 2.5 Средства со право на користење и обврски за лизинг.

Инкременталната каматна стапка на позајмување која ја примени Друштвото за пресметка на обврската за лизинг е 6%.

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема неотповикливи обврски како резултат на лизинг.

Друштвото на 1 јануари 2025 година призна средства со право на користење во износ од 8,178 илјади денари и обврски врз основа на наеми во истиот износ при транзицијата на МСФИ 16 – Наеми, при што нема разлика за признавање во акумулираната добивка на тој датум.

Следната табела ги прикажува обврските врз основа на наеми, средствата со право на користење и влијанието задржаната добивка, признати во консолидираниот извештај за финансиска состојба на датумот на првичната примена.

	<u>На 1 јануари 2025</u>	<u>На 31 декември 2024</u>
Обврски врз основа на наеми	8,178	-
Средства со право на користење	8,178	-
Акумулирана добивка	-	-

2.1.2 МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи

Влијание од првичната примена на МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи, кој е во примена за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година. МСФИ 15 воведо пристап во 5 чекори за признавање на приходите:

- Идентификување на договор со купувач;
- Идентификување на обврските за извршување во договорот;
- Утврдување на цената на трансакцијата;
- Распделување на цената на трансакцијата на обврските за извршување;
- Признавање приход кога (или откако) ќе биде исполнета обврската за извршување.

**Сметководствени политики (продолжува)
Основи за подготовки (продолжува)**

Новиот стандард воспоставува модел на признавање на приход заснован на пренос на контрола и обезбедува дополнителни насоки во многу области кои претходно не беа детално регулирани, вклучувајќи го начинот на сметководствено третирање на договори кои содржат повеќе обврски за извршување, променливи цени, права на рефундација, опции за повторно откупување од добавувачот и други вообичаени комплексни трансакции.

Главните извори на приходи на Друштвото кои спаѓаат во делокругот на МСФИ 15 се однесуваат на следните категории:

- Приходи од услуги

При анализата на примената на МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи, Друштвото утврди дека начинот на признавање на приходите согласно ажурираните барања на стандардот е во суштина конзистентен со сметководствениот третман применуван во претходните периоди.

Врз основа на извршената анализа на договорите со купувачите, раководството утврди дека примената на МСФИ 15 немаше материјално влијание врз признавањето, мерењето и временската распределба на приходите, ниту врз почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година.

Како резултат на тоа, примената на МСФИ 15 не резултираше со корекции на почетните салда при преодот кон ажурираните МСФИ.

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите во Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
1 ЕУР	61.4950 денари	61.4950 денари

Сметководствени политики (продолжува)

2.3 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулирано резервирање поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентираат како трошок за годината.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се вклучуваат во добивки и загуби во текот на периодот во кој се јавуваат.

Друштвото не пресметува депрецијација на инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Компјутерска опрема	4 години
Останата опрема	4-5 години
Моторни возила	4 години

Методот на депрецијација, проценетиот корисен век и резидуалната вредност се преоценуваат на секоја дата на известување и се коригираат доколку е соодветно.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во добивки и загуби во периодот кога настануваат.

2.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Друштвото кои најверојатно ќе создадат економски користи кои ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Амортизација се пресметува со употреба на пропорционална метода во период од 6 години. Методот на амортизација, проценетиот корисен век и резидуалната вредност се преоценуваат на секоја дата на известување и се коригираат доколку е соодветно.

Сметководствени политики (продолжува)

2.5 Средства со право на користење и обврски за наем (лизинг)

Признавање и вреднување

Друштвото на датумот на склучување на секој договор оценува дали истиот претставува или содржи елементи на лизинг. Договорот се дефинира како лизинг доколку со него се пренесува правото на контрола врз користењето на идентификувано средство за одреден временски период во замена за надомест.

Друштвото применува единствен модел на признавање и мерење за сите договори за лизинг, освен за краткорочни договори за лизинг со рок на траење од 12 месеци или помалку и средства со мала вредност: За овие исклучоци, Друштвото ги признава плаќањата за лизинг како оперативен трошок во извештајот за сеопфатна добивка на праволиниска основа во текот на периодот на договорот.

На датумот на започнување на лизингот, Друштвото ги признава средствата со право на користење. Овие средства се мерат по нивната набавна вредност, која ги вклучува: почетниот износ на обврската за лизинг, сите лизинг плаќања извршени на или пред датумот на започнување - намалени за примените стимулации, почетните директни трошоци и проценетите трошоци за демонтирање или отстранување на средството.

Последователно мерење и амортизација

По почетното признавање, средствата со право на користење се мерат според моделот на набавна вредност, намалени за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Амортизацијата се пресметува на праволиниска основа преку пократкиот период од времетраењето на лизингот и проценетиот корисен век на средството. Доколку со договорот за лизинг се пренесува сопственоста на основното средство на Друштвото до крајот на рокот на лизингот или доколку набавната вредност ја одразува веројатноста дека Друштвото ќе ја искористи опцијата за купување, амортизацијата се пресметува врз основа на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средствата со право на користење се пресметува според следните стапки:

- Деловни простории: 2 - 8 години;
- Возила 4 години.

Обврски за лизинг

На датумот на започнување на лизингот, Друштвото ги мери обврските за лизинг според сегашната вредност на плаќањата за лизинг кои треба да се извршат во текот на рокот на лизингот. Дисконтирањето се врши со користење на каматната стапка содржана во договорот, а доколку таа не може лесно да се утврди, се користи инкременталната каматна стапка на задолжување на Друштвото.

По почетното признавање, износот на обврската за лизинг се зголемува за да го одрази трошокот за камата (пресметан со методот на ефективна каматна стапка) и се намалува за извршените лизинг плаќања.

Обврските за лизинг се класифицираат во билансот на состојба како тековни обврски за делот од обврската што достасува во рок до една година и како долгорочни обврски за делот од обврската што достасува по една година.

Сметководствени политики (продолжува)
Средства со право на користење и обврски за наем (продолжува)

Сметководствената политика применета пред периодот 1 јануари 2025 година

Сметководствената политика применета од страна на Друштвото за периодот што завршува на 31 декември 2024 година, а која е изменета согласно МСФИ 16, Лизинг, е следната:

Наем

Утврдувањето дали еден договор претставува или содржи наем се базира на суштината на договорот во зависност дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во тековните добивки или загуби по праволинискиот метод во текот на периодот на наемот.

2.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.7 Финансиски средства

Финансиските средства на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања и финансиски средства кои се чуваат за тргување.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, орочени депозити, како и парични средства и парични еквиваленти.

Финансиски средства кои се чуваат за тргување

Финансиските средства се класифицираат како средство наменето за тргување доколку се стекнуваат со намера да се продадат во краток рок и за кои постои веројатност за остварување добивка во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

Почетно признавање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трансакционите трошоци. Финансиските средства кои се чуваат за тргување почетно се признаваат според нивната набавна вредност и трансакциските трошоци се признаваат во тековните добивки и загуби.

Сметководствени политики (продолжува)
Финансиски средства (продолжува)

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиските средства

Кредитите и побарувањата последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Финансиските средства кои се чуваат за тргување последователно се евидентирани според нивната објективна вредност. Добивките и загубите од промената на објективната вредност на овие средствата се вклучуваат во добивките или загубите во периодот кога се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата. Објективните вредности на котираните вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотиран хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

2.8 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.9 Оштетување на финансиски средства

Средства признаени по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

2.10 Капитал и резерви

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Акумулирани загуби / задржани добивки

Акумулираните загуби/задржаните добивки ги вклучуваат загубите/добивките од тековниот и претходните периоди.

Сметководствени политики (продолжува)
Капитал и резерви (продолжува)

(б) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски резерви и фонд за ризици, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на задржаните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на акционерите на Друштвото.

2.11 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот ангажман.

Финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски мерени по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски спрема добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Обврските кон добавувачи и останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени

2.12 Тековен и одложен данок на добивка

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок на добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат во сеопфатната добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во останата сеопфатна добивка. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

Минимален глобален данок

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2025 година, што значи дека првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2025 година. Првиот извештај „Пријавата на информации за дополнителниот данок

**Сметководствени политики (продолжува)
Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)**

“ за 2025 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2025 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 30 јуни 2026 година. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок ги пропишува министерот за финансии, Министерот за финансии ќе го донесе подзаконскиот акт до 31 декември 2025 година, што значи дека точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок ќе бидат познати најдоцна до 31 декември 2025 година за 2025 година. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 9.3%. Притоа, сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека не би настанале дополнителните трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок на 31 декември 2025 година.

2.13 Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.14 Надомести за вработените

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. Друштвото исплаќа на вработените краткорочни користи на вработените согласно законската регулатива, како и надоместок за неискористен годишен одмор.

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на тримесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Сметководствени политики (продолжува)

2.15 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.16 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што следи:

Приходи од обезбедување на услуги

Приходите од услуги се признаваат со текот на времето, доколку е исполнет еден од следните критериуми:

- Купувачот ги добива и ги троши користите од услугата додека Друштвото ја извршува;
- Изведбата на Друштвото создава или подобрува средство што купувачот го контролира додека се создава;
- Изведбата не создава средство со алтернативна употреба за Друштвото, и Друштвото има спроведливи права на плаќање за дотогаш извршената работа.

За мерење на напредокот се користи соодветен метод, како:

- метод на влезни мерки, како проценети трошоци до датумот на извештајот; или
- метод на излезни мерки, како завршени фази.

Приходот се признава само доколку:

- трансакциската цена може да се одреди,
- постои веројатност на наплата и

трошоците за извршување може да се измерат со сигурност.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Расходи од финансирање

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити. Сите трошоци за позајмување кои не се настанати за набавка, изградба или производство на средство кое се квалификува се признаваат во добивката или загубата со користење на методот на ефективна камата.

Сметководствени политики (продолжува)

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.17 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.18 Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитниот ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или учесниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски. Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

	2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Евидентирана вредност		
Побарувања од купувачи	15,204	13,614
Парични средства и парични еквиваленти	1,898	1,541
Орочени депозити	30,000	30,000
Вложувања кои се чуваат за тргување	50,231	33,494
	97,333	78,649

3.3 Ликвидносен ризик

Внимателно управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ликвидносен ризик (продолжува)

	31 декември 2025			
	Тековни	Не тековни		
	за 6	6 до 12	1 до 5	Покасно
	месеци	месеци	години	од 5
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	години
				(000 мкд)
Обврски спрема добавувачи	5,194	-	-	-
Обврски за лизинг	556	922	5,308	-
	5,750	922	5,308	-

	31 декември 2024			
	Тековни	Не тековни		
	за 6	6 до 12	1 до 5	Покасно
	месеци	месеци	години	од 5
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	години
				(000 мкд)
Обврски спрема добавувачи	2,619	-	-	-
	2,619	-	-	-

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото се изложува на ризик од курсни разлики при набавки кои се деноминирани во валута различна од Денарот. Девизните средства со кои што работи Друштвото се Евра. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	(000 мкд)	
	2025	2024
Средства		
ЕУР	19	16
Обврски		
ЕУР	6,786	-

Анализа на сензитивноста на странски валути
(000 мкд)

	2025		
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	6,786	48	87
Добивка / (Загуба)	6,786	48	87
	2024		
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	16	-	-
Добивка / (Загуба)	16	-	-

Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ликвидносен ризик (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/ зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

	2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи	15,204	13,614
Парични средства и парични еквиваленти	1,898	1,541
Вложувања кои се чуваат за тргување	50,231	33,494
	67,333	48,649
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Орочени депозити	30,000	30,000
	30,000	30,000
<i>Со променлива каматна стапка</i>	-	-
	97,333	78,649
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	5,194	2,619
	5,194	2,619
<i>Со фиксна каматна стапка</i>	-	-
Обврски за лизинг	6,786	-
	11,980	2,619

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

(000 мкд)			2025 (2%)
	Нето износ	2%	(2%)
<i>Со променлива каматна стапка</i>	-	-	-
			2024 (2%)
	Нето износ	2%	(2%)
<i>Со променлива каматна стапка</i>	-	-	-

Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Оперативен ризик

Друштвото е изложено на останати ризици кои се дефинирани како оперативни ризици. Овие ризици се поврзани со недостатоци или грешки во внатрешните процеси, системи или човечки грешки кои се јавуваат како резултат на надворешни случувања.

3.6 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенифиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

3.7 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.7.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Прифатената сметководствена рамка бара финансиските средства и обврски да се групираат во три групи според значајноста на влезните податоци користени при мерењето на нивната објективна вредност. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираните цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

2025 (000 мкд) Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	50,231	-	50,231
2024 (000 мкд) Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	33,494	-	33,494

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се состојат од удели во домашен инвестициски паричен фонд. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на достапни податоци за набљудување на вредноста на средствата на датумот на известување.

Управување со финансиски ризици (продолжува)

Проценка на објективна вредност (продолжува)

3.7.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	(000 мкд) 2025	(000 мкд) 2024	(000 мкд) 2025	(000 мкд) 2024
Средства				
Побарувања од купувачи	15,204	13,614	15,204	13,614
Парични средства и еквиваленти	1,898	1,541	1,898	1,541
Орочени депозити	30,000	30,000	30,000	30,000
Вкупни средства	47,102	45,155	47,102	45,155
Обврски				
Обврски спрема добавувачи	5,194	2,619	5,194	2,619
Обврски за лизинг	6,596	-	6,596	-
Вкупни обврски	11,790	2,619	11,790	2,619

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат по амортизирана набавна вредност, намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за депрецијација и амортизација на материјалните и на нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се: предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Значајни сметководствени проценки (продолжува)*Објективна вредност на финансиските инструменти*

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење методи на сегашна вредност и модели врз основа на параметри кои се достапни. Каде што е можно, Друштвото ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти и со реалните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите.

Друштвото ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар, всушност, ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

5 Недвижности и опрема

	Возила	Опрема	Мебел	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2024 година	3,275	2,077	1,369	6,721
Зголемувања	-	257	-	257
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	(102)	-	(102)
На 31 декември 2024 година/				
1 јануари 2025 година	3,275	2,232	1,369	6,876
Зголемувања	2,311	-	-	2,311
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	(95)	-	(95)
На 31 декември 2025 година	5,586	2,137	1,369	9,092
Акумулирана депрецијација				
На 1 јануари 2024 година	955	1,579	1,026	3,560
Депрецијација за годината	819	276	259	1,354
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	(102)	-	(102)
На 1 јануари 2025 година	1,774	1,753	1,285	4,812
Депрецијација за годината	1,060	246	74	1,380
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	(95)	-	(95)
На 31 декември 2025 година	2,834	1,904	1,359	6,097
Нето евидентирана вредност				
На 1 јануари 2024	2,320	498	343	3,161
На 31 декември 2024	1,501	479	84	2,064
На 31 декември 2025	2,752	233	10	2,995

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

6 Нематеријални средства

	Софтвер	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2024 година	15,512	-	15,512
Зголемувања	1,455	-	1,455
На 31 декември 2024 година/ 1 јануари 2025 година	16,967	-	16,967
Зголемувања	5,224	747	5,971
На 31 декември 2025 година	22,191	747	22,938
Акумулирана амортизација			
На 1 јануари 2024 година	8,142	-	8,142
Амортизација за годината	1,682	-	1,682
На 31 декември 2024 година/ 1 јануари 2025 година	9,824	-	9,824
Амортизација за годината	2,071	-	2,071
На 31 декември 2025 година	11,895	-	11,895
Нето евидентирана вредност			
На 1 јануари 2024 година	7,370	-	7,370
На 31 декември 2024 година	7,143	-	7,143
На 31 декември 2025 година	10,296	747	11,043

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема товари врз своите нематеријални средства.

7 Средства со право на користење и обврски за лизинг**а) Износ евидентиран во Извештајот за финансиската состојба**

	Градежни објекти	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2024 година	-	-
Зголемувања	-	-
На 31 декември 2024 година/ 1 јануари 2025 година	8,178	8,178
Зголемувања	-	-
На 31 декември 2025 година	8,178	8,178
Акумулирана депрецијација		
На 1 јануари 2024 година	-	-
Депрецијација за годината	-	-
На 31 декември 2024 година/ 1 јануари 2025 година	-	-
Депрецијација за годината	1,583	1,583
На 31 декември 2025 година	1,583	1,583
Нето евидентирана вредност		
На 1 јануари 2024 година	-	-
На 31 декември 2024 година	-	-
На 31 декември 2025 година	6,595	6,595

Движењето на обврските за наем произлегува од пресметаната сегашна вредност на идните закупнини, дисконтирани со инкременталната каматна стапка на Друштвото од 6%.

	2025	2024
Обврски за лизинг		
Краткорочни обврски за лизинг	1,478	-
Долгорочни обврски за лизинг	5,308	-
	6,786	-

Друштвото има склучено договор за наем за деловните простории од кои ги извршува своите активности. Преостанатиот период на 31 декември 2025 година од Договорот за лизинг изнесува 5 години и 2 месеци и е усогласен со периодот на амортизација на средствата со право на користење. Во текот на 2025 година нема склучено нови договори за лизинг.

Вкупниот паричен одлив по основ на договори за лизинг во 2025 година изнесува 1,845 илјади денари, што вклучува плаќања на обврски по основ на лизинг и плаќања по основ на трошоци за камати по лизинг.

б) Износ евидентиран во тековните добивки или загуби

	2025	2024
Расход по основ на камати (вклучен во Финансиски расходи)	453	-
	453	-

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Кредити и побарувања	Објективна вредност преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2025			
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	50,231	50,231
Орочени депозити	30,000	-	30,000
Побарувања од купувачи	15,204	-	15,204
Парични средства и парични еквиваленти	1,898	-	1,898
	47,102	50,231	97,333
Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност			
			Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Обврски спрема добавувачи		5,194	5,194
Обврски по основ на наем		7,687	-
		12,881	5,194

	Кредити и побарувања	Објективна вредност преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2024			
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Вложувања кои се чуваат за тргување	-	33,494	33,494
Орочени депозити	30,000	-	30,000
Побарувања од купувачи	13,614	-	13,614
Парични средства и парични еквиваленти	1,541	-	1,541
	45,155	33,494	78,649
Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност			
			Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Обврски спрема добавувачи		2,136	2,136
		2,136	2,136

9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2025	2024
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	15,204	13,613
Странски купувачи	-	1
	15,204	13,614
Останати тековни побарувања		
Побарувања за дадени аванси	307	308
Однапред платени трошоци	272	294
	579	602
	15,783	14,216

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура на побарувањата

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
<i>Недостасани</i>	12,122	10,661
<i>Достасани, но неоштетени</i>	2,798	-
До 30 дена	284	2,529
Од 1 - 3 месеци	-	424
Од 3 - 6 месеци	-	-
Од 6 - 12 месеци	-	-
Над 1 година	-	-
<i>Достасани и оштетени</i>	-	-
<i>Вкупно доспеани, неоштетени</i>	<u>3,082</u>	<u>2,953</u>
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-
	15,204	13,614

10 Парични средства и парични еквиваленти

	2025	2024
Денарски сметки кај домашни банки	1,868	1,505
Девизни сметки кај домашни банки	11	21
Готовина во благајна	19	15
	<u>1,898</u>	<u>1,541</u>

11 Орочени депозити

	2025	2024
Краткорочни депозити во домашни банки	30,000	30,000
	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>

Краткорочните депозитите во домашни банки се орочени на период од 12 месеци со каматна стапка од 3% годишно. Друштвото оствари приход во вкупен износ од 902 илјади денари (2023: 843 илјади денари) (Белешка 16).

12 Вложувања кои се чуваат за тргување

	2025	2024
КБ Публикум Паричен - Отворен инвестициски фонд	50,231	33,494
	<u>50,231</u>	<u>33,494</u>

Во текот на 2025 година, Друштвото пласираше дел од своите слободни парични средства во вложувања кои се чуваат за тргување. Нивната објективна вредност со состојба на 31 декември 2025 година изнесуваше 50,231 илјади денари (2024: 33,494 илјади денари) усогласена според вредноста на нето имотот по удел на Фондот на тој датум.

Во текот на 2025 година, од промена на објективната вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување Друштвото оствари приход во вкупен износ од 1,147 илјади денари (2024: 715 илјади денари) (Белешка 16).

13 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 година, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 7,996 илјади денари (2024: 7,996 илјади денари). Истиот е поделен на 1,300 (2024: 1,300) запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од Еур 100 по акција.

Единствен сопственик на Друштвото е Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје (КИБС).

Резерви

Законски резерви

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива. Истите последователно можат да бидат зголемени со распределба на нето добивките по оданочување. Согласно со законската регулатива, резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Фонд за ризици од работењето

Согласно Статутот на Друштвото, Друштвото пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината како фонд за покривање на ризиците од работењето. Средствата од фондот се употребуваат согласно Правилник донесен од раководството.

Реинвестирана добивка

Реинвестираната добивка е добивката остварена со годишна сметка од претходната година која по пат на распределба е издвоена за инвестиции и која во наредната година е вложена за инвестициски вложувања од добивката за развојни цели. Согласно законската регулатива Друштвото издвојува средства за реинвестирање во материјални средства (компјутерска опрема) и нематеријални средства (компјутерски софтвер и лиценци). Делот од реинвестираната добивка кој е издвоен од претходната година, а не е искористен за инвестиции, се распределува за исплата на дивиденда.

Дивиденди

Во текот на 2025 и 2024 година следниве дивиденди во паричен облик беа предложени од Одборот на директори на Друштвото и одобрени од Собранието на акционери. На крајот на годината, Друштвото нема прикажано обврски по овој основ во Извештајот за финансиската состојба.

	2025	2024
Дивиденда во паричен облик	32,000	28,000
	32,000	28,000

14 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

	2025	2024
Добавувачи		
Странски добавувачи	-	-
Обврски спрема поврзани страни (Белешка 22)	4,240	2,093
Домашни добавувачи	954	526
Останати тековни обврски		
Обврски за ДДВ и останати обврски	1,402	1,274
Вкупно тековни обврски	6,596	3,893

15 Приходи од извршени услуги

	2025	2024
Приходи од продажба	118,396	104,891
	118,396	104,891

Приходите од продажба во износ од 118,396 илјади денари (2024: 104,891 илјади денари) се однесуваат на приходи од услуги - обработка на податоци.

16 Приходи од вложувања и камати

	2025	2024
Добивка од промените на објективна вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување (Белешка 12)	1,147	715
Приходи од камати (Белешка 11)	902	843
	2,049	1,558

17 Трошоци за вработени

	2025	2024
Нето плати	13,107	11,284
Даноци и придонеси	6,926	5,952
Останати расходи за вработените	728	796
	20,761	18,032

18 Останати деловни трошоци

	2025	2024
Услуги од КИБС за обработка на податоци, одржување на техничко и софтверско решение за работа, сертификати и издавање на извештаи	23,403	21,617
Трошоци за услуги	4,191	4,184
Трошоци за репрезентација и маркетинг	2,404	2,153
Трошоци за наемнина	-	1,846
Интелектуални услуги	1,297	1,290
Телекомуникациски услуги	591	530
Трошоци за лиценци	575	659
Надоместоци за членовите на Одборот на директори	480	413
Потрошен материјал	665	718
Транспортни трошоци	242	178
Трошоци за одржување	146	133
Останати трошоци	1,151	655
	35,145	34,376

19 Данок на добивка

	2025	2024
Тековен данок на добивка	5,510	5,014
Одложен данок на добивка	-	-
	5,510	5,014

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот данок на добивка во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година:

	2025	2024
Добивка пред оданочување	59,050	51,009
Непризнаени расходи за даночни цели	1,273	810
Реинвестирана добивка	(5,224)	(1,678)
	55,099	50,141
Данок на добивка по стапка од 10% (2024: 10%)	5,510	5,014
Данок на добивка по намалување	5,510	5,014
Ефективна даночна стапка	9,34%	9,83%

20 Заработувачка по акција**Основна**

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Друштвото.

	2025	2024
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции	53,540	45,995
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1,300	1,300
Основна и разводнета заработувачка по акција (денари по акција)	41,18	35,38

21 Неизвесни и превземени обврски*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2025 година, нема судски постапки покренати против Друштвото (2024: нема).

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

22 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година.

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти. Овие трансакции се извршуваат во нормален тек на работење и нивната вредност не се разликува значително од условите кои преовладуваат во пазарните трансакции.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2025				
КИБС АД Скопје – Матично друштво				
	-	4,240	-	23,403
	-	4,240	-	23,403
2024				
КИБС АД Скопје – Матично друштво				
	-	2,093	-	21,617
	-	2,093	-	21,617
<i>Исплатени дивиденди</i>		2025		2024
КИБС АД Скопје		32,000		28,000
		32,000		28,000
<i>Надградба на софтвер</i>		2025		2024
КИБС АД Скопје		5,092		1,455
		5,092		1,455
Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Друштвото, се како што следува:		2025		2024
Краткорочни користи за клучниот раководен кадар		7,838		6,186
		7,838		6,186

23 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2025 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту настани кои бараат дополнително обелоденување во финансиските извештаи.